

Скопје, 19 март 2023 година

Димка Митева

## ЛЕКСЕМИ ОД ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК ВО РАСКАЗОТ „ЧЕВЛИ“ ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ<sup>1</sup>

Извадок од речникот: Германизми во македонскиот јазик (во обработка)

**авторитет** *м.* [герм.: Autorität според лат. *власт, волја, значење*] – (социол.) (мн. нема) *оиштотризнашто влијание, удел на личностии или оиштествени организации врз одделни луѓе, социјални групи или целото оиштество; важност, влијание што произлегува од уделот;* ...не може да го закрепат во мои очи неговиот авторитет така, како оваа согласност... (Чевли, 52)

**атмосферски** *ириг.* [според герм. Atmosphäre] *што се однесува на атмосфера, што е во врска со атмосфера (на самиот воздух, на времето); временски;* ...водот „Елен“ се движеше по свое наоѓање – кога сакаше и каде сакаше, само ако дозволуваат атмосферските услови. (Чевли, 49)

**иницијал** *м.* [герм.: Initial] – *почетна буква на име како постапис; овде: голема почетна буква на текст во книга;* Во првиот број на листот ...беше напечатена оваа максима со негови иницијали: „Солидните темели на нашата културна заедница се само позитивните принципи на Христовата етика, а неразоримата платина на врвот на нејзиниот громобран е само јакиот морален карактер на нејзините слободни синови“. (Чевли, 53)

**интернат** *м.* [герм.: Internat] – *ученички дом; пансион;* Распустот се сврши и јас се вратив во интернатот. (Чевли, 60)

**интернатски** *ириг.* *што се однесува на интернат;* ...настапуваше период на бескрајно чалкање на крпењача низ големиот интернатски двор. (Чевли, 50); Инаку, управата гледаше да го задоволи интернатскиот народ повеќе со својата демократичност отколку со прибавување на земни блага. (Чевли, 49)

**интуиција** ж. [герм.: Intuition] – 1. (во идеалистичката филозофија) мислична способност за ирационално познание без помош на научен оштет и на логички заклучоци. 2. умеене да проникнува во работите; с и н.: проникливост, усет, видовитост, визионерство, Штом го сретнав Банета, некаква остра интуиција, иако не можев да бидам сигурен, ми потскажа да го прашам: „А вие така – ми ги подметнатвте твоите стари чевли!“ (Чевли, 60)

**колона** ж. [од герм.: Kolonne или од итал. colonna] – голема товорка луѓе, превозни средства што одат еден по руѓ или поинаку; с и н.: врвулица, врволица; Сега ми идеше по малце криво и незгодно поради сите оние злобни шеги за сметка на водникот, што баш јас често си ги позволував, кога се точкаше водот во колона. (Чевли, 52); Често гледаш во тие пролетни дни – излегува малата колона од интернатската врата, свива покрај градските гробишта и за малку ете ја во слободниот простор на полето. (Чевли, 49)

**курзив** м. [герм.: Kursiv, франц.] – (во печатарството) штий наведнати и заoblени јечатарски букви, слични на ракоисните.

**курзивен** -вна приор. ракоисен; Во свеста ми се јавуваше руменоликата глава на воспитачот, сè така самоуверено исправена пред мојот поглед, под знакот на онаа курсивна максима од гимназискиот лист, – а мене сурово ми се свиваше тупаницата и ми се чинеше дека стискам во неа нож. (Чевли, 61)

**курзивно** прил. ракоисно; Во првиот број на листот при дното на уводната страница, под линија, како што е тоа уобичаено во некои медицински лексикони за народ, беше курсивно напечатена оваа максима со некои иницијали... (Чевли, 53)

**литерарен** -рна приор. Вид. **литературен**; Тој беше во гимназијата одговорен по работата на литературната дружина и надзирател на ученичкиот лист „Полет“ што излегуваше повремено на два табака. (Чевли, 53; Песната беше неочеку-

вано добро, дури восторжено, примена од критиците во литературната дружина... (Чевли, 54)

**литератор** *м.* [рус. литератор од герм. Literator од лат.] – *съецијалист по литература. 2. писател.*

**литературен** -на *приг.* [од герм. им. Litteratura] – *што се однесува на литература.*

**матура** *ж.* [герм.: Matura по лат.] – *испит што се полага по завршувањето на средното образование; испит на зрелостта;* ...францускиот го запоставив, и таа беше првата причина што попосле, на матура, бев еден од ретките што се определија да полагаат немски јазик. (Чевли, 55)

**момент** *м.* [герм.: Moment, франц. од лат] – *.миг, мигновеност;* Јас немав време да ја почувствуваам во моментот сета гордост од ова признание... (Чевли, 54); Јас не бев приготвен за вакви моменти, порано немав потреба од вакво мислење. (Чевли, 51); Тој избор на пуцач на пенали... стануваше во моменти на обесно настроение... (Чевли, 50)

**моментен** -на *приг.* – *што се појавува во моментот;* ...само малку ја нарушив правилноста, поради расејаност или поради каква било моментна пречка... (Чевли, 50)

**музеј** -еи *м.* [герм.: Museum од лат.-грч.] – ...би очекувал од неа (од наставницата) – да ми рече пред целиот клас: „Ти треба да ги пратиш овие чевли в музеј“. (Чевли, 56)

**немски** *приг.* – *што се однесува на Немциите; Во почетокот на летното полугодие ни дојде нова наставница по немски јазик, млада, тукшто завршила.* (Чевли, 55)

**принцип** *м.* [герм.: Prinzip според лат.] – 1. *најважно, суиштествено начело на одделна наука, теорија и сл.* 2. (*обично во мн.*) *раководно начело во животот;* син.: *погледи, убедувања, сфаќања, разбирања;* Во првиот број на листот ...беше напечатена оваа максима со негови иницијали: „Солидните темели на нашата културна заедница се само позитивните принципи на Христовата етика, а неразоримата платина на врвот на нејзиниот громобран е само јакиот морален карактер на нејзините слободни синови“. (Чевли, 53)

**проблем** м. [герм.: Problem, франц.-лат.] – *оиштес-  
твено прашање што е предмет на решавање; ...општиот наш  
парталав изглед покажуваше дека пред интернатската управа  
стои за решавање еден комплексен проблем на преоблекување и преобување, во кои моите чевли се вклопуваат само како ситна подробност...* (Чевли, 48)

**проектира** свр., несвр. [герм.: projektieren] – *работи, изработи проект; овде: (прен.) замисли; Каква ќе биде таа моја проектирана вистинска љубов, не можев да си претставам, или сосем сматно си претставував...* (Чевли, 57)

**сцена** ж. [герм.: Szene од лат.-грч.] – (прен.) *настап, глешка, театар; овде: скандал; Банета... сигурно си помислуваше дека ќе биде непријатно да се откачува поинаку од мене, ако ми текне да правам сцена.* (Чевли, 60)

**техника** ж. [герм.: Technik, и во франц. според грч.] – *начин, постапка, вештина при вршење на определено дејство; Така, на пример, ги запознавав со онаа техника на прстите што си ја бев изработил за владеење со десниот чевел.* (Чевли, 51)

**фантазира** свр., несвр. [герм.: fantasieren од грч. си вообрази, си вообразува] – овде: фантазирања: *мечтаенја; Погледнувајќи го понекогаш, Марко го преживува истото она чувство на безобидна пот смешливост со која ги примаше неговите вљубени фантазирања. Пак е Марко во улогата на благ изобличител на неговите занеси, сега само малку поопипливо ги разголува.* (Чевли, 5 / Лозје 1955)

**флуид** м. [герм.: Fluid, франц. од лат.] – **1.** (хем.) *оиштат назив за течностите и гасовите што се излачуваат.* **2.** (книж., прен.) *невидлива, неопределена сила што се излачува од телото на човека или предмет и се шире, пробира настрадајќе;* Како што често пареата во зимски воз допира само до првиот вагон, така и оној волев флуид на нашиот предводник го опфаќа само првиот скаут зад него, Грнецот, кој има налик да ја ниша во одот целата горна половина на телото како да колва зрна со долгот шилест нос. (Чевли, 49)

**цименто** *ср.* [герм.: Zement од лат.] ц е м е н т *м.* – сив  
прав произведен од исичен варовник, глина и пр. примеси,  
којшто измешан со вода и песок има својство да се стврдува (се користи во граѓежништвото); Имав навик, веќе  
тврдо закоренет во мене, – одејќи по тротоарот, секогаш со  
десната нога да попаѓам на линиите со кои е испресечено ци-  
ментото. (Чевли, 50)

---

Го користевме изданието: Блаже Конески, Лозје. Из-  
брани дела во седум книги. (Второ дополнето јубилејно изда-  
ние). Книга трета. Издавачи: Култура, Македонска книга,  
Мисла, Наша книга. Скопје 1981. Расказот „Чевли“, стр.  
47–61.

## СКРАТЕНИЦИ ВО ТЕКСТОТ

*герм.* – германски

*грч.* – грчки

*ж.* – именка од женски род

*им.* – именка

*итал.* – италијански

*лат.* – латински

*лат.-грч.* – латинско-грчки

*м.* – именка од машки род

*несвр.* – глагол од несвршен вид

*прид.* – придавка

*прил.* – прилог

*рус.* – руски

*свр.* – глагол од свршен вид

*свр., несвр.* – глагол од свршен и несвршен вид

*ср.* – именка од среден род

*франц.* – француски

*франц.-лат.* – француско-латински

*хем.* – хемиски

## ЛИТЕРАТУРА ВО ВРСКА СО ТУГАТА ЛЕКСИКА

- Вујаклија, М. 1972. (у редакцији Д-р Ристића, Светомира и Д-р Алексића, Радомира). *Лексикон српских речи и израза*. Просвета, Београд.
- Габеров, И. 2001. *Речник на чуждиште думи в български*. (С приложния). Трето издание. GABEROFF.
- Гацов, Димитрија 1971. *Германски заемки во македонскиот јазик*. Македонски јазик Год. XXII. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, стр. 117–125.
- Димитровски, Т., Корубин, Б., Стаматоски, Т. 1961. (редактор Конески, Б.), *Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања*. Том I (А–Н), Скопје.
- Митева, Д. 2002. *Германизми во македонскиот јазик*. Реферат поднесен на Македонско-германската научна средба. Охрид, август 2000 година, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филолошки факултет „Блаже Конески“. Приватно издание (на авторот). Скопје, 8 XI 2002, стр. 1–11.
- Митева, Д. (Во ракопис.) *Современ толковен речник на македонскиот јазик*. Том I (А–Г).
- Митева, Д. 2003. *Современ толковен речник на македонскиот јазик*, том II, Д–Ж. Правоговорен, синонимен, фразеолошки, информативен. (Издание на авторката) Скопје.
- Митева, Д. 2023. *Германизмите во стихозбирката на Катица Ќулавкова – „Кога ми гореше под нозете“*. [Извадок од Речникот: Германизмите во македонскиот јазик (во обработка)]. Зборник во чест на акад. Митко Маџунков по повод 80 години од раѓањето. Веб-страница: dimkamiteva.mk Скопје, 19 март 2023 година, 10 стр.
- Микуновиќ, Љ. 1995. *Современ лексикон на српски зборови и изрази*. (Превод: Борис Благоески. Редактор: Александар Џукески). Наша книга, Скопје.
- Филипова-Байрова, М., Бояджиев, С., Машалова, Ел., Костов, К. 1982. (Одговорен редактор: Ст. Илчев) *Речник на*

*чуждиите думи в българския език.* Българска академия на науките. Институт за български език. Издателство на българската академия на науките, София.

Шехалић, С. (приређивач), Малешевић Ж., Живојиновић Пр., Ђулум, И., Ненадовић, Д. (сарадници) 2001. *Лексикон спираних речи. – архаизми, локализми, неологизми* – II издање. JPJ, Земун.

Domović, Ž., Anić, Š., Klaić, N. 2001. *Rječnik stranih riječi (Tudice, posuđenice, izrazi, kratice i fraze).* Evro, Beograd.

Klaić, B. 1974. (Priredio i dopunio Klaić, Željko), *Veliki rječnik stranih riječi izraza i kratica.* Zora, Zagreb.

Dr Ristić, S., Kangrga, J. 1963. *Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik I.* Prosveta, Beograd.

Dr Ristić, S., Kangrga, J. 1963. *Enciklopedijski nemačko-srpskohrvatski rečnik II.* Prosveta, Beograd.

Продолжува работата врз германизмите во македонскиот јазик.